

Врз основа на член 191, став (5), а во врска со член 241 став 2 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), постапувајќи по Барањето за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје УП1 бр.08 - 184/13 од 5 март 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 јануари 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 184/13 („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/13, 50/15, 167/15, 67/16, 74/17, 150/17 и 73/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.188/19 и 56/20), на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 31 март 2021 година согласно Известување од Министерството за економија бр. 12 - 8832/1 од 24 декември 2020 година во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на објектот е продолжен.
2. Ова решение да се достави до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје согласно член 10 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 5 март 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 со планирана моќност од 190 kW и со локација на водотекот на река Воденешница, с. Банско, Општина Струмица на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, УП1 бр.08 - 184/13.

Регулаторната комисија за енергетика на 6 септември 2013 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 на водотекот на река Воденешница, с. Банско, Општина Струмица, со планирана моќност од 190 kW (согласно договорот за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“, склучен помеѓу Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје – концесионер со бр. 001 од 19.03.2012 година и Министерство за економија – концедент со бр. 12-2867/18 од 20.03.2012 година) на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје, со седиште на ул.

Првوماјска бр.ББ, Скопје, УП1 бр. 08-184/13 од 6 септември 2013 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/13), кое е со важност до 20 март 2015 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 25 март 2015 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 на водотекот на река Воденешница, с. Банско, Општина Струмица, со планирана моќност од 190 KW (согласно Анекс на договорот за концесија за вода за изградба на хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“, склучен помеѓу Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје со бр. 010 од 12.03.2015 година и Министерство за економија со бр. 12-2077/1 од 12.03.2015 година) на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје, со седиште на ул. Првوماјска бр.ББ, Скопје, УП1 бр. 08-184/13 од 25 март 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/15), кое е со важност до 4 октомври 2015 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 24 септември 2015 година одржа седница на која донесе Решение за измена на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 на водотекот на река Воденешница, с. Банско, Општина Струмица, со планирана моќност од 190 KW, при што беше променет називот и седиштето во “Друштво за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 109, Скопје”, УП1 бр. 08-184/13 од 24 септември 2015 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.167/15).

Регулаторната комисија за енергетика на 4 април 2016 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 на водотекот на река Воденешница, с. Банско, Општина Струмица, со планирана моќност од 190 KW (согласно Известување од Министерството за економија со бр.12 - 416/3 од 28.03.2016 година во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 27.06.2017 година) на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 109, Скопје, УП1 бр. 08-184/13 од 4 април 2016 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/16), кое е со важност до 27 јуни 2017 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 13 јуни 2017 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 на водотекот на река Воденешница, с. Банско, Општина Струмица, со планирана моќност од 190 KW (согласно Известување од Министерството за економија бр. 12 - 2301/1 од 25.05.2017 година во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 04.09.2017 година) на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 109, Скопје, УП1 бр. 08-184/13 од 13 јуни 2017 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.74/17) кое е со важност до 4 септември 2017 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 17 октомври 2017 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 на водотекот на река Воденешница, с. Банско, Општина Струмица, со планирана моќност од 190 KW (согласно Известување од Министерството за економија бр. 12 - 4741/1 од 04.10.2017 година во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 05.02.2018 година) на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, УП1 бр. 08-184/13 од 17 октомври 2017 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/17), кое е со важност до 5 февруари 2018 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 17 април 2018 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 на водотекот на река Воденешница, с. Банско, Општина Струмица, со планирана моќност од 190 KW (согласно Известување од Министерството за економија бр. 12 - 2159/2 од 10.04.2018 година во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 06.07.2018 година) на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, УП1 бр. 08-184/13 од 17 април 2018 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/18), кое е со важност до 6 јули 2018 година.

Регулаторната комисија за енергетика на ден 10 септември 2019 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, со кое важноста се продолжува до 10.10.2019 година (согласно Известување од Министерството за економија бр. 12 - 3907/2 од 26.08.2019 година во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 10.10.2019 година) УП1 бр.08 - 184/13 од 10 септември 2019 година, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 188/19.

Регулаторната комисија за енергетика на 2 март 2020 година одржа седница на која донесе Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 на Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје, со кое важноста се продолжува до 7 март 2020 година (согласно Известување од Министерството за економија бр. 12 - 1478/1 од 19.02.2020 година во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 7 март 2020 година) УП1 бр.08 - 184/13, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 56/20.

Во однос на поднесеното барање УП1 бр. 08-184/13 од 5 март 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика на 6 март 2020 година донесе Решение за запирање на постапката се до добивање мислење од Владата на Република Северна Македонија односно Министерството за економија дали рокот за почеток со комерцијална работа на хидроелектроцентрала „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 ќе биде продолжен односно дали ќе биде склучен нов анекс на договорот за концесија.

Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДООЕЛ Скопје на 4 јануари 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Известување од Министерството за економија бр. 12 - 8832/1 од 24 декември 2020 година во кое е наведено дека рокот за започнување со комерцијална работа на објектот се продолжува до 31 март 2021 година.

По доставената документација од 4 јануари 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со реф. бр. 277 е комплетно и оправдано, и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-184/13
11 јануари 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски